

20111262857

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став (2) и член 88 став (1) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа решение се забранува увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни, по потекло од Кина во Република Македонија.

Член 2

Забраната за увоз од член 1 на оваа решение не се однесува за:

- производи од риба (освен производи од аквакултура, исчистени и/ или преработени шкампи и рак од видот *Procambrus clarkia* уловена во природни води);
- желатин; и
- храна за домашни миленици.

Член 3

Забраната за увоз од член 1 на оваа решение, не се однесува за:

- производи од аквакултура;
- исчистени и/ или преработени шкампи;
- рак од видот *Procambrus clarkia* уловена во природни води;
- изнутрици;
- месо од зајци;
- мед; и
- матичен млеч.

Производите од став 1 на овој член, при увоз треба да бидат пропратени со изјава издадена од надлежниот орган во Кина, напишана најмалку на македонски и англиски јазик, со која се потврдува дека секоја пратка, пред испораката била подложна на хемиски тест, а посебно за присуство на хлорамфеникол и нитрофуран и негови метаболити, а производите од аквакултура треба дополнително да бидат испитани на малахит зелено и кристал виолет и нивни метаболити. Во прилог на изјавата, треба да има и резултати од соодветните хемиски тестови.

Член 3

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2950/3
14 септември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.